

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на  
Општината Битола  
излегува по потреба

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)



Број 4, година LI  
Четврток, 30.04.2020  
Битола

e-mail: [bitola@t-home.mk](mailto:bitola@t-home.mk)

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

## **ЗАКЛУЧОК** **за објавување на Одлуката за** **проширување на средствата на Буџетот на** **Општина Битола за 2020 година**

1. Ја објавувам Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година, донесена на

седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/1  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05,04/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12, 192/15 и 167/16),Советот на Општина Битола на 53-та седница, одржана на 29.04.2020 година ја донесе следнава:

## О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **БИТОЛА**  
За **2020** година

### Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **БИТОЛА** за 2020 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните потаставки :				
742114 Приходи од европската унија	0	0	541.086	0
744311 Други тековни донации	0	0	167.170	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.854.791</b>	<b>0</b>
742119 Други општи и тековни донации	0	0	4.146.535	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.854.791</b>	<b>0</b>

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

#### **N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**

420220 Патување во странство - патни расходи	0	0	237.200	0
420230 Патување во странство - сместување	0	0	303.886	0
421440 Транспорт на луѓе	0	0	40.660	0
423110 Канцелариски материјали	0	0	32.400	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	45.360	0
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	48.750	0

#### **V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ**

426990 Други оперативни расходи	0	0	24.600	0
<b>VA0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ</b>				
482930 Реконструкција на други објекти	0	0	4.121.935	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.854.791</b>	<b>0</b>

Бр.09-33/3  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за прифаќање на користење без надоместок на движна ствар на Владата од страна на Општина Битола за потребите на ТППЕ - Битола

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на користење без надоместок на движна ствар на Владата од страна на Општина Битола за потребите на ТППЕ - Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/2  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со член 1 став 2 од Одлуката за распоредување на набавената противпожарна опрема на Општините Кавадарци, Битола, Штип, Охрид, Прилеп и Град Скопје со бр. 44-752/1 од 15.02.2020 година на Владата на РСМ, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### О Д Л У К А

**за прифаќање на користење без надоместок на движна ствар на Владата од страна на Општина Битола за потребите на ТППЕ - Битола**

#### Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола го прифаќа давањето на користење без надоместок на движна ствар:

хидрауличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номерна клатурен број 3905-0000-1858-2.

#### Член 2

Хидрауличниот уред за спасување предмет на оваа одлука, дефиниран во член 1 на истата, се прифаќа на користење без надоместок од Општина Битола, за потребите на ТППЕ – Битола.

#### Член 3

Се верификува договорот склучен помеѓу Општина Битола и Дирекцијата за заштита и спасување на РСМ во кој детално се уредени правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа Одлука.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-33/4  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за обезбедување надзор од страна на Општина Битола за реализација на проектот „Реконструкција на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за обезбедување надзор од страна на Општина Битола за реализација на проектот „Реконструкција на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/3  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### О Д Л У К А

**за обезбедување надзор од страна на Општина Битола за реализација на проектот „Реконструкција на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола**

#### Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола обезбедува надзор за реализација на проектот „Реконструкција на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола“. Реализацијата на проектот ќе биде со средства од Јапонската амбасада во Скопје.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-33/5  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала Корија во плански опфат на УПС Дихово, Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала Корија во плански опфат на УПС Дихово, Општина Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/4  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 132 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/13, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 ), 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на општина Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за определување на ширина на крајбрежен појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала Корија во плански опфат на УПС Дихово, Општина Битола**

**Член 1**

Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала Корија опфатени во Урбанистички план за село Дихово, Општина Битола, изработен од Иванов Инженеринг Битола со технички број 0801-01-04/17, заради заштита и одржување на природното корито и брегот на суводолиците и реките.

**Член 2**

Суводолица 1 од стационоажа 0+000 до 0+454м, дефиниран со следните координанти:

почетна точка на водотекот  $x=4544168.1362$ ,  $y=7522560.1036$ ,

крајна точка на водотекот  $x=4544060.7314$ ,  $y=7522974.1347$ ,

со ширината на крајбрежниот појас на суводолицата 3 метри лево и 3 метри десно од предвидениот профил со ширина од 1.5 метри и длабочина од 1.2 метри.

Суводолица 2 од стационоажа 0+000 до 0+453м, дефиниран со следните координанти:

почетна точка на корито  $x=4542461.8956$ ,  $y=7521573.2474$ ,

крајна точка на корито  $x=4542380.8841$ ,  $y=7521996.3354$ ,

со ширината на крајбрежниот појас на суводолицата 3 метри лево и 3 метри десно од предвидениот профил со ширина од 1.5 метри и длабочина од 1.2 метри.

Река Мала Корија од стационоажа 0+000 до 0+574м, дефиниран со следните координанти:

почетна точка на корито  $x=4541699.8281$ ,  $y=7521302.9416$ ,

крајна точка на корито  $x=4541917.8848$ ,  $y=7521803.4081$ ,

со ширината на заштитен појас на корито 3 метри лево и 3 метри десно од предви-

дениот профил со ширина од 6 метри и длабочина од 2 метри.

Река Драгор од стационоажа 0+000 до 0+1105м, дефиниран со следните координанти:

почетна точка на корито  $x= 4542476.2769$ ,  $y= 7522069.5105$ ,

крајна точка на корито  $x= 7522069.5105$ ,  $y= 7522932.3950$ ,

со ширината на заштитен појас на корито 3 метри лево и 3 метри десно од предвидениот профил со ширина од 6 метри и длабочина од 2 метри.

### Член 3

Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на одлуки за донесување на урбанистички планови

### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Битола.

Бр.09-33/6  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за примање на донација - изработка на Автоматски портални прскалки за дезинфекција на возила, даден од страна на Монтинг инженеринг ДОО Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација – изработка на Автоматски портални прскалки за дезинфекција на возила, даден од страна на Монтинг инженеринг ДОО Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/5  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

## ОДЛУКА

**за примање на донација - изработка на Автоматски портални прскалки за дезинфекција на возила, даден од страна на Монтинг инженеринг ДОО Битола**

### Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од правното лице Монтинг инженеринг ДОО Битола – изработка на 2 (две) Автоматски портални прскалки за дезинфекција на возила, дадени од страна на Монтинг инженеринг ДОО Битола .

### Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

### Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата.

**Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-33/7  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Програмата за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2020 година**

1. Ја објавувам Програмата за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2020 година, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/6  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 точка 9 од Статутот на Општина Битола („Службен Гласник на Општина Битола” бр. 10/05), а во врска со член 94 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ” бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 226/15; 31/16,142/16;190/16), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 29.04.2020 година донесе:

## ПРОГРАМА

## за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2020 година

1. Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2020 година („Службен Гласник на Општина Битола“ бр.24/2019 и бр.01/2020) се вршат измени и дополнувања во делот на Планирани расходи за реализација на Програмата за утврдување на градежно земјиште за 2020 година и после извршените измени истите гласат:

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2020 година**

Ред. бр.	Програма	Буџет	Ставка	Планирани работи за изведување	Буџет 2020	II измени и дополнување	Родов аспект
1.	ЈДО	Основен буџет	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	34.716.398,00	38.685.518,00	
1.1				ул., 13-ти Јули“	6.477.982,00	6.477.982,00	√
1.2				ул., Горги Димитров“	2.970.502,00	1.570.502,00	√
1.3				ул., Љубојно“	2.279.847,00	2.279.847,00	√
1.4				Лок.пат од с. Кажани до с. Маловишта –I фаза	22.400.000,00	22.400.000,00	
1.5				с. Долно Оризари	588.067,00	588.067,00	√
1.6				с. Долно Оризари – кај училиштето	0,00	5.369.120,00	√
2.	ЈДО	Донации (грант)	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	4.411.930,00	4.411.930,00	
2.1				с. Долно Оризари	4.411.930,00	4.411.930,00	√
3.	ЈИО	Основен буџет	482320	Изградба на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води	8.835.538,00	8.835.538,00	
3.1				ул., Горги Димитров“	2.835.538,00	2.835.538,00	√
3.2				Секундарна мрежа за колектор Б.чешима-Ц.петли	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3				Мал Парис	1.000.000,00	1.000.000,00	√
4.	ЈГО	Основен буџет	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.544.772,00	3.894.772,00	
4.1				ул., Горги Димитров“	334.651,00	334.651,00	√
4.2				Пумпна станица во с. Лисолај	1.969.368,00	1.969.368,00	
4.3				Изградба на приклучок за пречистителна станица с.Трново	2.240.753,00	1.340.753,00	
4.4				Изградба на водоводна мрежа околу Офицерски дом	0,00	250.000,00	
5.	ЈЛО	Основен буџет	482920	Изградба на други објекти	22.481.501,00	22.481.501,00	
5.1				Изградба на рампи за лица со попреченост	1.000.000,00	1.000.000,00	√
5.2				Уредување на излетничко место во с. Лопатица	6.071.265,00	6.071.265,00	√
5.3				Изградба на настрешници во функција на објект во пазарот	15.410.236,00	15.410.236,00	
6.	ЈЛО	Основен буџет	482940	Надзор над изградбата	700.000,00	700.000,00	
				<b>ВКУПНО I:</b>	<b>75.690.139,00</b>	<b>79.009.259,00</b>	
7.	ЈДО	Основен буџет	482130	Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати	76.248.062,00	74.248.062,00	
7.1				ул., Д. Илиевски Мурато“	10.411.966,00	10.411.966,00	
7.2				ул., Рузвелтова“	7.500.000,00	7.500.000,00	√
7.3				ул., 2-ри Август“	2.357.970,00	2.357.970,00	√

7.4				ул., Партизанска“	16.530.639,00	16.530.639,00	√
7.5				ул., АСНОМ“	3.868.315,00	3.868.315,00	√
7.6				ул., Довлецик“	10.000.000,00	10.000.000,00	√
7.7				ул., Бранко Радичевиќ“	1.584.780,00	1.584.780,00	
7.8				ул., Булевар 1-ви Мај“ (десна страна)	3.000.000,00	1.000.000,00	
7.9				Санација со гранитни полчки (Широк сокак и Стара чаршија)	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.10				Санација на тротоари и улици со бехатон	12.554.392,00	12.554.392,00	√
7.11				Санација на коловози со гребен асфалт	1.590.000,00	1.590.000,00	
7.12				Санација на коловози со тампон	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.13				Санација на ударни дупки	3.850.000,00	3.850.000,00	
<b>8.</b>	<b>ЈНО</b>	<b>Основен буџет</b>	<b>482330</b>	<b>Реконструкција на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води</b>	<b>40.398.469,00</b>	<b>41.198.469,00</b>	
8.1				ул., Рузвелтова“	2.575.871,00	2.575.871,00	√
8.2				ул., 2-ри Август“	2.090.298,00	2.090.298,00	√
8.3				ул., Довлецик“-атм.к.м.	4.000.000,00	4.000.000,00	√
8.4				ул., Бранко Радичевиќ“	2.010.269,00	2.010.269,00	√
8.5				ул., Довлецик“-фек.к.м.	5.416.883,00	5.416.883,00	
8.6				ул., Булевар 1-ви мај“ (десна страна)	1.000.000,00	1.000.000,00	
8.7				Приклучоци на атмосферска канализациона мрежа на ул., АСНОМ“	569.326,00	569.326,00	
8.8				Приклучоци на фекална канализациона мрежа на ул., АСНОМ“	435.089,00	435.089,00	
8.9				Приклучоци за атмосферска канализациона мрежа на ул., Партизанска“	1.258.824,00	1.258.824,00	
8.10				Приклучоци на фекална канализациона мрежа на ул., Партизанска“	3.609.443,00	3.609.443,00	
8.11				Приклучоци на мешовита канализациона мрежа на ул., Илинденска“	6.909.136,00	6.909.136,00	
8.12				Машинско чистење на канали	1.780.000,00	1.780.000,00	
8.13				капаци и шахти во с.Д Оризари	479.552,00	479.552,00	
8.14				Чистење на корито на р.Драгор и санација на сидови	1.000.000,00	1.500.000,00	
8.15				Санација на канализациони мрежи, решетки и сливници	3.563.778,00	3.563.778,00	
8.16				Покривање на канал на р.Курделец – СТУ9	1.700.000,00	1.700.000,00	
8.17				атм.канализација околу Офицерски дом	2.000.000,00	2.000.000,00	
8.18				решетки на ул., Стив Наумов“	0,00	300.000,00	
<b>9.</b>	<b>ЈГО</b>	<b>Основен буџет</b>	<b>482730</b>	<b>Реконструкција на капацитети за водоснабдување</b>	<b>14.927.220,00</b>	<b>13.086.467,00</b>	
9.1				ул., 2-ри Август“	1.886.379,00	1.886.379,00	√
9.2				ул., Довлецик“	4.721.714,00	4.721.714,00	√
9.3				ул., Бранко Радичевиќ“	1.121.966,00	1.121.966,00	√
9.4				ул., Булеват 1-ви Мај“ (десна страна)	3.000.000,00	1.159.247,00	√
9.5				Приклучоци за водоводна мрежа на ул., Илинденска“	3.647.101,00	3.647.101,00	
9.6				Приклучоци за водоводна мрежа на ул., АСНОМ“	236.791,00	236.791,00	
9.7				Премин ва водоводна линија кај каналот на р. „Курделец“	313.269,00	313.269,00	
<b>10.</b>	<b>ЈЛО</b>	<b>Основен буџет</b>	<b>482930</b>	<b>Реконструкција на други објекти</b>	<b>19.763.683,00</b>	<b>19.485.316,00</b>	
10.1				Школски двор - изградбите во ОУ „Кирил и Методиј“	2.187.484,00	2.187.484,00	
10.2				Рек. на сид на р.Драгор кај п.с. Довлецик	3.000.000,00	3.000.000,00	
10.3				Санација на тоалети во СДТУ „Горги Наумов“	600.000,00	562.417,00	



10.4				Санација на тоалети во ОУ „Елида Караманди“	2.446.199,00	1.944.522,00	
10.5				Набавка на градежни материјали	2.900.000,00	2.900.000,00	
10.6				Услуга од градежни машини	800.000,00	800.000,00	
10.7				Градежно-занаетчиски работи	2.000.000,00	2.000.000,00	
10.8				Санација на споменици	2.000.000,00	2.000.000,00	
10.9				Занаетчиски услуги-потпологачки, фасадерски, керамички и бојациски услуги	300.000,00	300.000,00	
10.10				Занаетчиски услуги- ѕидарски, армирано-бетонски, столарски, тесарски и покривачки услуги	330.000,00	330.000,00	
10.11				Занаетчиски услуги- водовод, канализација и санитарна опрема	200.000,00	200.000,00	
10.12				Реконструкција на два железнички премини	3.000.000,00	3.000.000,00	
10.13				Реконструкција на ѕидче на паркинг на ул. „Крушевска република“	0,00	260.893,00	
11.	ЈЛО	Донации	482930	Реконструкција на други објекти	615.000,00	615.000,00	
11.1				Игралиште на тепсија	615.000,00	615.000,00	
12.	ГДО	Основен буџет	482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	3.669.000,00	3.669.000,00	
12.1				Одржување на с-ми за греење во објекти на О.Б-ла	2.000.000,00	2.000.000,00	
12.2				Реконс. на мрежа и трансформаторска станица во населба Баир (Декада на роми)	1.669.000,00	1.669.000,00	
13.	ЈЛО	Основен буџет	482940	Надзор над изградбата	1.000.000,00	1.000.000,00	
				<b>ВКУПНО П:</b>	<b>156.621.434,00</b>	<b>153.302.314,00</b>	
				<b>ВКУПНО I+II:</b>	<b>232.311.573,00</b>	<b>232.311.573,00</b>	

2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Битола.

Бр.09-33/8  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање и функционирањена Зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/7  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 точка 35 и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-33/9  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за ништење на расходован ситен инвентар и опрема што се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за ништење на расходован ситен инвентар и опрема што се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/8  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 116 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Одлуката за ништење на расходован ситен инвентар и опрема што се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за ништење на расходован ситен инвентар и опрема што се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола од 2019 година и претходни години бр.02-59/9 од 28.02.2020 година, донесена од Управниот Одбор.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-33/10  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и предложен за расход**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и предложен за расход, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/9  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 116 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и предложен за расход**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и предложен за расход на сметката 903 и 787 - бр.02-67/2 од 27.02.2020 година, донесена од Управниот Одбор.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-33/11  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решението за именување член во Училишниот одбор во Основното училиште „Даме Груев“ Битола**

1. Го објавувам Решението за именување член во Училишниот одбор во Основното училиште „Даме Груев“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/10  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 106 став 2 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/2019), член 36, став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година донесе

### РЕШЕНИЕ

**за именување член во Училишниот одбор во Основното училиште „Даме Груев“ - Битола**

1. СЕ ИМЕНУВА, Милена Петреска – економски техничар од Битола Ул.„Горче Петров“бр.63а, претставник од основачаот како член во Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-33/12  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година**

1.Ја објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/11  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05,04/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 53-та седница, одржана на 29.04.2020 година ја донесе следнава:

## О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА  
за 2020 година

### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА за 2020 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
<b>JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА</b>					
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	3.969.120	0	0	0	0
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	-2.000.000	0	0	0	0
<b>JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ</b>					
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	-650.000	0	0	0	0
482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување	-1.840.753	0	0	0	0
<b>JIO ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ</b>					
482330 Реконструкција на пречистителни станици и коле	800.000	0	0	0	0
<b>JLO ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>					
482930 Реконструкција на други објекти	-278.367	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Бр.09-33/13  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за примање на донација 100 таблети (таблет - компјутери) за ученици од материјално необезбедени семејства кои немаат дигитални уреди за следење на онлајн настава на Општина Битола даден од страна на Еколог Интернационал -Тетово**

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација 100 таблети (таблет – компјутери) за ученици од материјално необезбедени семејства кои немаат дигитални уреди за

следење на онлајн настава на Општина Битола даден од страна на Еколог Интернационал -Тетово, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/12  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“

бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### ОДЛУКА

за примање на донација 100 таблети (таблет - компјутери) за ученици од материјално необезбедени семејства кои немаат дигитални уреди за следење на онлајн настава на Општина Битола даден од страна на Еколог Интернационал - Тетово

#### Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од **Еколог Интернационал** - донација на 100 таблети (таблет – компјутери) за ученици од материјално необезбедени семејства кои немаат дигитални уреди за следење на онлајн настава

#### Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

#### Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-33/14  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за примање на донација диспензери за течен сапун и саникс гел за дезинфекција на Општина Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-ИН Битола

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација диспензери за течен сапун и саникс гел за дезинфекција на Општина Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-ИН Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 29.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/13  
30.04.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.04.2020 година, донесе

### ОДЛУКА

за примање на донација диспензери за течен сапун и саникс гел за дезинфекција на Општина Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-ИН Битола

#### Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од **ДООЕЛ ДИКИС-ИН** од 5 диспензери за течен сапун и 3 парчиња саникс гел од 3 литри за дезинфекција

#### Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од

примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

### Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата.

### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-33/15  
29.04.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

## СОДРЖИНА

О Д Л У К А за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година .....	2	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за ништење на расхиодован ситен инвентар и опрема што се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола .....	10
О Д Л У К А за прифаќање на користење без надоместок на движна ствар на Владата од страна на Општина Битола за потребите на ТППЕ - Битола .....	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и предложен за расход .....	11
О Д Л У К А за обезбедување надзор од страна на Општина Битола за реализација на проектот „Реконструкција на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола.....	3	Р Е Ш Е Н И Е за именување член во Училишниот одбор во Основното училиште „Даме Груев“ – Битола .....	11
О Д Л У К А за определување на ширина на крајбрежен појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала Корија во плански опфат на УПС Дихово, Општина Битола.....	4	О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година .....	13
ОДЛУКА за примање на донација – изработка на Автоматски портални прскалки за дезинфекција на возила, даден од страна на Монтинг инженеринг ДОО Битола .....	5	ОДЛУКА за примање на донација 100 таблети (таблет – компјутери) за ученици од материјално необезбедени семејства кои немаат дигитални уреди за следење на онлајн настава на Општина Битола даден од страна на <u>Еколог Интернационал -Тетово</u> .....	14
ПРОГРАМА за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2020 година .....	7	ОДЛУКА за примање на донација диспензери за течен сапун и саникс гел за дезинфекција на Општина Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-ИН Битола.....	14
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2019/2020 година .....	10		

**Издавач: Општина Битола**  
**тел. 047 234 234; 047 208 300**

Буџет на Општина Битола  
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.  
Д.Б. 4002996128471  
Приходна Шифра 725211